

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на 31 декември 2022

Содржина

Извештај на независните ревизори	1-2
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	8
Извештај за парични текови	12
Извештај за промените во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17
Прилог 1 - Годишен извештај со потврда на актуарот	
Прилог 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување Живот АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Триглав Осигурување Живот АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2022 година и извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во капиталот и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување Живот АД Скопје (продолжение)


Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Триглав Осигурување Живот АД Скопје на ден 31 декември 2022 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај и годишна сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото и кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година.

Дилоит ДОО Скопје


Александар Аризанов
Овластен ревизор
Директор




Александар Аризанов
Овластен ревизор

Скопје, 31 март 2022 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

		Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
АКТИВА				
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	21	141	379
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		141	379
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		569.554	419.819
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)				
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		-	-
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)				
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	013		-	-
	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		569.554	419.819
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	22Б	28.464	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		28.464	-

		Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	22A	344.284	349.959
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		342.564	348.131
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		1.720	1.828
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		26	20.111
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		26	20.111
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	23A	196.780	49.749
4.1 Дадени депозити	036		191.135	44.518
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		5.645	5.231
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		-	-
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		44.325	6.649
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		6.200	13
1. Одложени даночни средства	052		6.187	-
2. Тековни даночни средства	053		13	13

	Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	46.782	33.849
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	24	43.187
1. Побарувања од осигуреници	056	43.187	31.021
2. Побарувања од посредници	057	-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058	-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060	-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	3.595	2.828
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	25	2.654
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	26Б	149
3. Останати побарувања	066	26А	792
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067	-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068	27	28.721 ;
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	28А	9.658
1. Опрема	070		8.388
2. Останати материјални средства	071		1.270
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	28Б	19.062
1. Парични средства во банка	073		19.010
2. Парични средства во благајна	074		-
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		52
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	29	9.838
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		702
2. Одложени трошоци на стекнување	080		-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		9.136
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		705.560
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		3.520
			4.390

		Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	30	311.843	262.435
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		430.979	307.591
1. Запишан капитал од обични акции	087		430.979	307.591
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		(55.321)	20.668
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		(55.321)	20.668
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		-	-
1. Законски резерви	096		-	-
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		65.824	60.598
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		2.008	-
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104	31	-	5.226
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	32	324.927	178.681
I. Бруто резерви за преносни премии	107		912	967
II. Бруто математичка резерва	108		314.460	177.417
III. Бруто резерви за штети	109		2.302	297
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		7.253	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		44.325	6.649
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		1.069	1.624
1. Резерви за вработени	115	33	1.069	1.624
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	37	246	2.433
1. Одложени даночни обврски	118		40	2.296
2. Тековни даночни обврски	119		206	137

**Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ
КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ**

Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)

I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)

1. Обврски спрема осигуреници
2. Обврски спрема застапници и посредници
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)

1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување

III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)

1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување
2. Обврски по основ на финансиски вложувања
3. Останати обврски

3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА

**S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА
ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА**

И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S

Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
	-	-
	15.120	20.857
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	275	141
	275	141
	-	-
	-	-
	14.845	20.716
38A	13.038	17.961
	-	-
38Б	1.807	2.755
39	8.031	4.124
	-	-
	705.560	476.803
	3.520	4.390

Белешките на страните 17 – 70 се составен дел на овие финансиски извештаи

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		381.235	208.982
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	09	365.757	198.315
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		367.434	199.423
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		1.732	580
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		(56)	528
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		-	-
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	10	13.652	10.366
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		13.460	10.273
4. Позитивни курсни разлики	217		50	17
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		-	36
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		70	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		70	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		72	40
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a	11	136	5
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		-	-
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	12	1.689	296

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		379.226	214.208
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	13	65.738	22.775
1. Бруто исплатени штети	228		63.734	22.833
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети	232		2.005	(58)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	14	144.297	97.094
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		137.044	97.094
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		137.044	97.094
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		7.253	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		7.253	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		37.676	6.633
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		37.676	6.633
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		-	-
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		-	-

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		125.292	83.277
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252	15	66.476	39.333 ;
1.1 Провизија	253		44.631	21.504
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а		21.449	14.717
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		396	3.111
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		-	-
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	16	58.816 ;	43.944
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		2.568	2.211
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258		26.992	21.482
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		15.888	12.314
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		1.710	1.482
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		6.955	5.518
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		2.439	2.168
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		543	327
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260		28.712	19.924
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		20.657	13.986
2.4.2 Материјални трошоци	260б		2.393	1.538
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		5.661	4.399
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	17	2.252	241
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264		537	241
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		1.699	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		16	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-

5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)
 5.3 Останати финансиски вложувања
 6. Останати трошоци од вложувања
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)
 1. Трошоци за превентива
 2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
268	16	-
269	-	-
270	-	-
271	18	3.935
272	-	-
273	3.935	2.139
274	19	(365)
275	20	401
276	2.008	-
277	-	5.226
278	21	-
279	-	-
280	2.008	-
281	-	5.226

Белешките на страните 17 – 70 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 70 се одобрени од извршниот член на Одборот на директори на 28.02.2023 година и потпишани од:

Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска

Извршен член на Одборот на директори



ПТ: Извештај за паричните текови

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	356.411	180.403
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	355.633	179.734
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	777	669
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	209.611	96.622
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	63.734	23.001
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	1.598	482
4. Надоместоци и други лични расходи	310	28.090	23.574
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	-	-
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	8.375	-
8. Останати одливи од редовни активности	314	107.814	49.565
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	146.800	83.781
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	13.383	10.820
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	507
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	-	-
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	72	40
8. Приливи од камати	325	13.311	10.273
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	270.022	94.292
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	176	-
2. Одливи по основ на материјални средства	328	4.313	1.508
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	265.533	92.784
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	256.639	83.473
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	В	-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	123.389	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	123.389	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)

1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)

Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)

Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)

Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)

Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)

Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД

**З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
S. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД
(349-350+351+352))**

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

Тековна деловна година	Претходна деловна година
-	-
-	-
-	-
-	-
123.389	-
-	-
493.183	191.223
479.633	190.914
13.550	309
-	-
5.512	5.203
-	-
19.062	5.512

Белешките на страните 17 – 70 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПК: Извештај за промени во капиталот

		Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Остаток на резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	307.591	-	-	-	-	-	-	-	14.816	(39.810)	(20.788)	261.809
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	307.591	-	-	-	-	-	-	-	14.816	(39.810)	(20.788)	261.809
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	5.852	-	(5.226)	626
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.226)	(5.226)
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	5.852	-	-	5.852
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5.852	-	-	5.852
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.788)	20.788	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.788)	20.788	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година (исправена)	V	307.591	-	-	-	-	-	-	-	20.668	(60.598)	(5.226)	262.435

		Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Остаточен резерв	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	307.591	-	-	-	-	-	-	-	20.668	(60.598)	(5.226)	262.435
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	307.591	-	-	-	-	-	-	-	20.668	(60.598)	(5.226)	262.435
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	(75.989)	-	2.008	(73.981)
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.008	2.008
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	(75.989)	-	-	(75.989)
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	(75.989)	-	-	(75.989)
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	123.389	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.226)	5.226	123.389
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	123.389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.389
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.226)	5.226	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	430.979	-	-	-	-	-	-	-	(55.321)	(65.824)	2.008	311.843

Белешките на страните 17 – 70 се составен дел на овие финансиски извештаи.

1. Општи информации

Триглав осигурување Живот АД, Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија, основано на 4 октомври 2017 година, со што официјално започна со вршење на работи од областа на животното осигурување.

Како основач на Друштвото се јавува Триглав ИНТ ДОО Словенија со сопственост од 85.7% од акционерскиот капитал, односно 120.000 акции. Останатите 14.3%, односно 20.000 акции, се сопственост на Триглав Осигурување АД, Скопје. Крајна матична компанија е Заваровалница Триглав д.д. Словенија

Вкупниот број на издадени акции на Друштвото изнесува 140.000, со номинална вредност од 50 евра по акција.

Седиштето на Друштвото е регистрирано на булевар „8-ми Септември“ бр.18, кат 2 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурување, односно е регистрирано во рамки на следниве класи на осигурување:

- Осигурување на живот (класа 19)
- Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик (класа 21)
- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителното здравствено осигурување (класа 2)

На 31 декември 2022 година Друштвото има 49 вработени (2021: 38).

2. Управувачки тела

Начинот на управување на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје е според едностепен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Членовите на Одборот 2]

се прикажани во продолжение:

- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА – Претседател на Одборот на директори;
- Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска – Извршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Иван Сотошек, Неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Владимир Мишо Чеплак, Независен неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, Независен неизвршен член на Одборот на директори.

Во текот на 2022 година, Одборот на директори одржа девет (10) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

Акционерите ги остваруваат своите права преку Собранието на акционери. Во текот на 2022 година беа одржана 3 (три) седници на Собранието на акционери и тоа:

- Тринаесетата седница на Собранието на акционери –одржана на 27.05.2022 година,
- Четиринаесетата седница на Собранието на акционери –одржана на 24.08.2022 година и
- Петнаесетата седница на Собранието на акционери –одржана на 05.12.2022 година

Во текот на февруари 2022 година Руската Федерација започна воена операција против Украина која се уште трае.

Тековната воена операција во Украина и поврзаните санкции насочени против Руската Федерација може да имаат влијание врз европските економии и на глобално ниво. Друштвото нема значајна директна изложеност кон Украина, Русија или Белорусија. Сепак, влијанието врз општата економска ситуација може да побара ревидирање на одредени претпоставки и проценки. Ова може да доведе до материјални корекции на сметководствената вредност на одредени средства и обврски во текот на следната финансиска година. Во оваа фаза, раководството не може со сигурност да го процени влијанието бидејќи настаните се менуваат на дневна основа.

Долгорочното влијание може да има ефект и на обемот на работењето, паричните текови и профитабилноста. Сепак, на датумот на овие финансиски извештаи Друштвото продолжува да ги исполнува своите обврски како што доспеваат и затоа продолжува да го применува принципот на континуитет како основа за изготвување на финансиските извештаи.

3. Вработени

На 31 декември 2022 година, Друштвото имаше 49 вработени (2021: 38). Гледано од аспект на временскиот период на вработување, 15 лица (2021: 14) се вработени на неопределено време, додека 34 лица се вработени на определено време (2021: 24).

4. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 239/2018, 290/2020, 215/2021 и 99/2022), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” објавен во Службен весник број 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 107/2020, и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016, 170/2019 и 118/2022).

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

(в) Функционална и презентациска валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кои се функционална и презентациска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија на осигурувањето, и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на

политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

4. Основа за изготвување (продолжение)

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2022 и 2021 година беа како што следи:

	2022	2021
	МКД	МКД
1 ЕУР	61.4932	61,6270

5. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои се доспеани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветна маржа на внимателност.

Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови..

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

(iii) Трошоци за стекнување

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси, како и маркетинг трошоците. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(iv) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

(в) Приходи

(i) Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се обелоденети во белешка 5 (б).

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување и учество во добивката од делот за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства и истите се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, орочени депозити во банки, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, курсни разлики. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

(г) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(f) Даноци

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година, 129/2015, 23/2016, 190/2016, 248/2018, 232/2019, 275/2019, 290/2020 и 151/2021), Триглав Осигурување Живот АД, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

(е) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот период се како што следи:

	%
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

(ж) Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот период се како што следи:

	%
Софтвер	20

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

Оштетување на нефинансиски средства

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштететени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(3) Финансиски средства

(i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

Финансиски средства чувани за тргување се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

Вложувања чувани-до-достасаност се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Заемите и побарувања одобрени од Друштвото се недеривативни финансиски средства со фиксни или определени плаќања кои не котираат на активен пазар, со исклучок на финансиските средства кои се чуваат за тргување или се определени при почетното признавање како средства по објективна вредност преку добивка или загуба, или како расположливи за продажба. Со овие средства се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

Вложувања расположливи-за-продажба се недериватни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

(ii) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(3) Финансиски средства (продолжение)

(v) Мерење

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

(s) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

(и) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Заеми и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главницата во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

(ii) Нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(ii) Нефинансиски средства (продолжение)

стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

(j) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

(к) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(л) Известување по сегменти

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.

6. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настаните, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Значајни одолговлекувања може да постојат од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој ќе се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Математичка резерва

Математичката резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори. Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски проценки, притоа земајќи ги предвид сите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, вклучувајќи го и следново:

- Гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право;

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

- Бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници, без оглед на видот на бонусот;
- Сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување;
- Трошоци, вклучувајќи и провизии.

При одбирање на методите за актуарска проценка, треба да се имаат предвид методите за проценка на средствата кои ја покриваат математичката резерва што ги применува Друштвото.

Математичката резерва се пресметува за секој договор за осигурување поединечно. Соодветни генерализации можат единствено да се применуваат кога е очигледно дека резултатот кој произлегува од нив ќе биде приближно ист како и оној од поединечната пресметка.

Кога врз основа на договорот за осигурување, осигуреникот има право на исплата на откупната вредност на полисата, математичката резерва издвоена врз основа на договорот за осигурување, не смее да биде под откупната вредност на полисата.

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирано во сметководствените политики во белешка 5.

(iii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, загубата за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2021 година и 31 декември 2020 година се презентирани во табелата подолу.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност

За годината завршена на 31 декември 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>	Загуба за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност/ гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	2.009	311.843	184.480	169%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	2.282	312.116	184.480	169%	0,15%
2% намалување на приносот од вложувања	1.736	311.570	184.480	169%	-0,15%
5% зголемување на настанати штети	(1.278)	308.556	184.480	167%	-1,78%
5% намалување на настанати штети	5.296	315.130	184.480	171%	1,78%
2% зголемување на вкупните трошоци	(621)	309.212	184.480	168%	-1,43%
2% намалување на вкупните трошоци	4.639	314.473	184.480	170%	1,43%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	8.357	318.191	184.480	172%	3,44%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(4.339)	305.495	184.480	166%	-3,44%

За годината завршена на 31 декември 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	Загуба за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност/ гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	(5.226)	262.435	184.881	142%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	(5.019)	262.642	184.881	142%	0,11%
2% намалување на приносот од вложувања	(5.434)	262.228	184.881	142%	-0,11%
5% зголемување на настанати штети	(6.365)	261.296	184.881	141%	-0,62%
5% намалување на настанати штети	(4.088)	263.574	184.881	143%	0,62%
2% зголемување на вкупните трошоци	(6.980)	260.681	184.881	141%	-0,95%
2% намалување на вкупните трошоци	(3.472)	264.189	184.881	143%	0,95%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(839)	266.823	184.881	144%	2,37%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(9.614)	258.047	184.881	140%	-2,37%

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз загубата за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има промената на девизниот курс.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото планира да склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото планира да купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Стратегија за реосигурување (продолжение)

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на математичката резерва. На 31 декември 2022 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 394.951 илјади МКД (2021: 190.889 илјади МКД). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, како и државни обврзници.

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	52	307
Депозити во банки	110.747	42.000
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	278.507	143.351
Акции издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност - сопственички хартии од вредност	-	-
Вложувања во инвестициони фондови	-	-
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	-
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	5.645	5.231
Вкупно вложени средства од техничките резерви	394.951	190.889
Обврски (математички и технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	324.927	178.681
Дел за реосигурителот	-	-
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	324.927	178.681
Усогласеност на средствата и обврските	70.023	12.208

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(i) Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Финансиски ризик

Друштвото со 31 декември 2022 година не е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства и финансиските обврски. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства не се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некамотоносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(I) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2022 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	22А	344.310	-	-	-	-	-	344.284	-
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	23Б	28.464	-	-	-	-	-	28.464	-
Финансиски вложувања за тргување		26	-	-	-	26	-	-	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)		44.325	-	-	-	-	36.063	8.262	-
Депозити, заеми и останати пласмани	23А	196.779	-	-	-	42.344	154.435	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства		6.200	-	-	-	-	-	-	6.200
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	43.187	-	-	-	-	-	-	43.187
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	3.595	-	-	-	-	-	-	3.595
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	19.062	-	-	-	-	-	-	19.062
Активни временски разграничувања	29	9.838	-	-	-	-	-	-	9.838
Вкупно средства		695.786	-	-	-	42.370	190.498	381.010	81.882
Обврски									
Бруто технички резерви	32	(324.927)	-	-	-	-	-	-	(324.927)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	32	(44.325)	-	-	-	-	-	-	(44.325)
Останати резерви	33	(1.069)	-	-	-	-	-	-	(1.069)
Одложени и тековни даночни обврски	37	(246)	-	-	-	-	-	-	(246)
Обврски од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(275)	-	-	-	-	-	-	(275)
Останати обврски	38	(14.845)	-	-	-	-	-	-	(14.845)
Пасивни временски разграничувања	39	(8.031)	-	-	-	-	-	-	(8.031)
Вкупно обврски		(393.718)	-	-	-	-	-	-	(393.718)
Неусогласеност на средствата и обврските		302.068	-	-	-	42.370	190.498	381.010	(311.836)

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2021 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	22А	349.959	-	-	-	-	-	349.959	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)		6.649	-	-	-	-	-	-	6.694
Депозити, заеми и останати пласмани	23А	49.749	-	-	-	18.024	31.725	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства		13	-	-	-	-	-	-	13
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	31.021	-	-	-	-	-	-	31.021
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	2.828	-	-	-	-	-	-	2.828
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	5.512	-	-	-	-	-	-	5.512
Активни временски разграничувања	29	3.082	-	-	-	-	-	-	3.082
		448.813				18.024	31.725	349.959	49.105
Вкупно средства			-	-	-				
Обврски									
Бруто технички резерви	32	(178.681)	-	-	-	-	-	-	(178.681)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик		(6.649)	-	-	-	-	-	-	(6.649)
Останати резерви	33	(1.624)	-	-	-	-	-	-	(1.624)
Одложени и тековни даночни обврски	37	(2.433)	-	-	-	-	-	-	(2.433)
Обврски од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(141)	-	-	-	-	-	-	(141)
Останати обврски	38	(20.716)	-	-	-	-	-	-	(20.716)
Пасивни временски разграничувања	39	(4.124)	-	-	-	-	-	-	(4.124)
		(214.368)	-	-	-	-	-	-	(214.368)
Вкупно обврски		234.445	-	-	-	18.024	31.725	349.959	(165.263)
Неусогласеност на средствата и обврските									

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

Финансиски средства

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Орочени депозити		
- во денари	154.388	44.518
- во девизи	36747	-
Аванси по основ на полиси		
- во денари		
- во девизи	5.645	5.231
Државни обврзници издадени од Р.М		-
- во денари	149.527	124.440
- во девизи	221.501	223.691
Акции, удели и останати сопственички инструменти		
- во денари	1.720	1.828
- во девизи	-	-
Парични средства во банки		
- во денари	18.940	5.512
- во девизи	123	-
Акции и удели во инвестициски фондови		
- во денари	26	20.111
- во девизи	-	-
Финансиски вложувања каде осигуреникот го превзема ризикот (договори за осигурување)		
- во денари	44.325	6.649
- во девизи	-	-
	632.942	431.980
Исправка на вредноста	-	-
	632.942	431.980

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања распожливи за продажба		Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Финансиски вложувања за тргување		Финансиски ризиот го превзема осигуреникот		Парични средства и паричен еквивалент	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<i>Во илјади денари</i>														
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	4.739	9.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1.560)	(1.924)x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на побарувањата														
Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста	3.179	7.753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои Друштвото нема издвоено исправка на вредноста														
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста														
до 3 месеци	40.007	23.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40.007	23.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	-	344.284	349.959	28.464	-	196.780	49.748	26	20.111	44.325	6.649	19.062	5.512

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста	44.746	32.946	344.284	349.959	28.464	-	196.780	49.748	26	20.111	44.325	6.649	19.062	5.512
	(1.560)	(1.924)	-	-	-		-	-	-				-	-
Вкупна исправка на вредноста														
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста	43.186	31.021	344.284	349.959	28.464		196.780	49.748	26	20.111	44.325	6.649	19.062	5.512

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	137.153	207.132	-	-	344.285
Финансиски вложувања тргување	26	-			26
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	14.095	14.370			28.464
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	44.325				44.325
Депозити, заеми и останати пласмани	154.388	42.392	-	-	196.780
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	3.814	2.386	-	-	6.200
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	43.187	-	-	43.187
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	3.595	-	-	-	3.595
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	18.940	123	-		19.063
Активни временски разграничувања	9.838	-	-	-	9.838
Вкупно средства	386.174	309.589	-	-	695.763

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

Обврски				
Бруто технички резерви	-	(324.927)	-	-
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	(44.325)			
Останати резерви	(1.069)	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	(246)	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(275)	-	-
Останати обврски	(14.845)		-	-
Пасивни временски разграничувања	(8.031)	-	-	-
Вкупно обврски	(68.516)	(325.202)	-	-
Нето вредност	317.658	(15.613)	-	-
				302.045

(iii) Валутен ризик

За годината завршена на 31 декември 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	128.096	223.691	-	-	351.787
Финансиски вложувања тргување	20.111				20.111
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	6.649				6.649
Депозити, заеми и останати пласмани	44.518	5.231	-	-	49.749
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	13	-	-	-	13
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	31.021	-	-	31.021
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	2.828	-	-	-	2.828
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	5.512	-	-	-	5.512

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Активни временски разграничувања	3.083	-	-	-	3.083
Вкупно средства	210.810	259.943	-	-	470.753
Обврски					
Бруто технички резерви	-	(178.682)	-	-	(178.682)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	(6.649)				(6.649)
Останати резерви	(1.624)	-	-	-	(1.624)
Одложени и тековни даночни обврски	(2.434)	-	-	-	(2.434)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	(141)	-	-	(141)
Останати обврски	(20.716)	-	-	-	(20.716)
Пасивни временски разграничувања	(4.124)	-	-	-	(4.124)
Вкупно обврски	(35.546)	(178.823)	-	-	(214.369)
Нето вредност	175.264	81.120	-	-	256.384

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2022 година е како што следи:

Во илјади денари

	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	1.738	13.683	328.864	344.285
Финансиски вложувања за тргување	26	-	-	26
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	-	3.073	25.391	28.464
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	36.063	8.262	44.325
Депозити, заеми и останати пласмани	42.344	154.435	-	196.779
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	6.200	-	-	6.200
Побарувања од непосредни работи на осигурување	43.187	-	-	43.187
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати побарувања	3.595	-	-	3.595
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	19.062	-	-	19.062
Активни временски разграничувања	9.838	-	-	9.838
Вкупно средства	125.990	207.254	362.517	695.761
Обврски				
Бруто технички резерви	(110.871)	(46.193)	(167.863)	(324.927)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик		(36.063)	(8.262)	(44.325)
Останати резерви	(952)	(117)	-	(1.069)
Одложени и тековни даночни обврски	(246)	-	-	(246)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(275)	-	-	(275)
Останати обврски	(14.845)	-	-	(14.845)
Пасивни временски разграничувања	(8.031)	-	-	(8.031)
Вкупно обврски	(135.220)	(82.373)	(176.125)	(393.718)
Неусогласеност на средствата и обврските	(9.230)	124.881	186.392	302.043

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2021 година е како што следи: Во илјади денари	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	349.959	349.959
Финансиски вложувања за тргување	20.111	-	-	20.111
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	3.181	3.468	6.649
Депозити, заеми и останати пласмани	18.024	31.725	-	49.749
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	13	-	-	13
Побарувања од непосредни работи на осигурување	31.021	-	-	31.021
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати побарувања	2.828	-	-	2.828
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	5.512	-	-	5.512
Активни временски разграничувања	3.082	-	-	3.082
Вкупно средства	80.591	34.906	353.427	468.924
Обврски				
Бруто технички резерви	(59.527)	(34.882)	(84.272)	(178.682)
Останати резерви	(1.454)	(24)	(145)	(1.624)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	(3.181)	(3.469)	(6.649)
Одложени и тековни даночни обврски	(137)	-	(2.296)	(2.434)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(141)	-	-	(141)
Останати обврски	(20.716)	-	-	(20.716)
Пасивни временски разграничувања	(4.124)	-	-	(4.124)
Вкупно обврски	(86.100)	(38.087)	(90.182)	(214.369)
Неусогласеност на средствата и обврските	(5.509)	(3.181)	263.245	254.555

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Управување со ризикот од капитал

Висината на **потребниот регулаторен капитал** е дефиниран во Законот за супервизија на осигурувањето, и истиот зависи од:

- Маргината на солвентност,
- Гарантниот фонд,
- Законските резерви.

Маргината на солвентност и гарантниот фонд претставуваат клучни „бенчмаркови“ кои, согласно законот, обезбедуваат друштвото за осигурување во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршењето на тие работи.

Регулаторниот капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на животно осигурување, во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на **маргината на солвентност** на друштвото за осигурување.

Покрај со маргината на солвентност, регулаторниот капитал на друштвото за осигурување е лимитиран и преку **гарантниот фонд**. Имено, согласно член 15 од ЗСО, друштвото за осигурување мора да го одржува својот акционерски капитал најмалку во висина на гарантниот фонд. За друштво кое врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување, гарантниот фонд не смее да биде понизок од 3 милиони евра или од една третина од потребната маргина на солвентност, во зависност од тоа кој износ е повисок.

Законот за супервизија на осигурувањето (ЗСО), на основа на одредбите на Солвентност I директивата, капиталот наменет за исполнување на обврските и совладување на ризиците на кои Друштвото е изложено во текот на своето работење го дели на основен и дополнителен капитал.

Основниот капитал се состои од:

- уплатен акционерски капитал (со исклучок на кумулативните приоритетни акции);
- резерви на друштвото (законски и статутарни), кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и другите придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

При пресметка на основниот капиталот на друштвото за осигурување следниве ставки се сметаат за одбивни:

- сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година и
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

Дополнителниот капитал се состои од:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, дополнителниот капитал се зема предвид само во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Управување со ризикот од капитал (продолжение)

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал се намалува за следниве ставки:

- вложувања на друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои друштвото за осигурување има удел од повеќе од 10%;
- вложувања на друштво за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени во точка 1, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени во точка 1.

Подолу е презентирана пресметката на вкупниот регулаторен капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на 31 декември 2021 година и 31 декември 2020 година. Друштвото е во согласност со пропишаните барања на 31 декември 2021 година.

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Основен капитал		
Уплатен акционерски капитал	430.979	307.591
Законски и статутарни резерви	-	-
Нераспоредена добивка	-	-
Откупени сопствени акции (-)	-	-
Нематеријални средства (-)	(141)	(379)
Акумулирана и тековна загуба (-)	(65.824)	(65.824)
Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба мерени по објективна вредност (-)	(0)	(0)
Дополнителен капитал		
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на должничките инструменти расположливи за продажба, мерени по објективна вредност	(61.548)	18.178
Вкупно капитал	303.466	259.566
Маргина на солвентност	46.711	28.013
Гарантен фонд (3.000.000 еур)	184.480	184.881
Вишок на капиталот над маргината на солвентност	256.755	231.552
Вишок на капиталот над гарантниот фонд	118.986	74.684

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Подолу е презентирана пресметката на вложувањата на средствата од капиталот, односно на средствата кои не ги покриваат техничките/математичката резерва. Ваквата поделба е извршена не поради тоа што вложувањата на Друштвото не ги исполнуваат условите да бидат карактеризирани како средства кои ги покриваат техничките/математичката резерва, туку заради прикажување на финансиските инструменти кои се вложени, а потекнуваат од сопствените средства на Друштвото.

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Капитал		
А. ВКУПНИ ВЛОЖУВАЊА НА СРЕДСТВАТА КОИ НЕ ГИ ПОКРИВААТ ТЕХНИЧКИТЕ/МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА	185.593	223.596
I. ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ (кои служат за вршење на дејност и кои не служат за вршење на дејност)	-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ	-	-
II.1. Акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група – подружници	-	-
II.2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	-	-
II.3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	-	-
II. 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	-	-
II.5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	-	-
II.6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	-	-
II.7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	185.593	223.596
III.1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	17.168	-
III.2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	77.027	198.263
1. Должнички хартии од вредност	75.307	196.435
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	1.720	1.828
3. Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
III.3. Финансиски вложувања за тргување	-	20.111
1. Должнички хартии од вредност	-	-
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
3. Акции и удели во инвестициски фондови	26	20.111
III.4. Депозити, заеми и останати пласмани	91.398	5.223
1. Дадени депозити	72.388	18
2. Заеми обезбедени со хипотека	-	-
3. Останати заеми	-	-
4. Останати пласмани	19.010	5.205
III.5. Деривативни финансиски инструменти	-	-
IV. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	-	-
Б. КАПИТАЛ		
(позиција V од образецот за Пресметка на капитал (КС))	303.466	259.566

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

8. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

2022 година

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Финансиски вложувања за тргување	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски вложувања расположливи за продажба	23А	-	-	344.284	-	-	344.284	344.284
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	28.464	-	-	-	28.464	28.464
Финансиски вложувања за тргување		-	-	-	26	-	26	26
Финансиски вложувања кај кој осигуреникот го превзема ризикот		-	-	-	44.325	-	44.325	44.325
Депозити, заеми и останати пласмани	23Б	196.780	-	-	-	-	196.780	196.780
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	43.187	-	-	-	-	43.187	43.187
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал		-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	3.595	-	-	-	-	3.595	3.595
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	19.062	-	-	-	-	19.062	19.062
		262.624	28.464	344.284	44.351	-	679.723	679.723
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	38А/38Б	-	-	-	-	14.845	14.845	14.845
		-	-	-	-	14.845	14.845	14.845

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

2021 година

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Финансиски вложувања за тргување	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски вложувања расположливи за продажба	23А	-	-	349.959	-	-	349.959	349.959
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања за тргување		-	-	-	20.111	-	20.111	20.111
Финансиски вложувања кај кој осигуреникот го превзема ризикот		-	-	-	6.649	-	6.649	6.649
Депозити, заеми и останати пласмани	23Б	49.749	-	-	-	-	49.749	49.749
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	31.021	-	-	-	-	31.021	31.021
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал		-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	2.828	-	-	-	-	2.828	2.828
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	5.512	-	-	-	-	5.512	5.512
		89.110	-	349.959	26.760	-	465.829	465.829
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	38А/38Б	-	-	-	-	20.716	20.716	20.716
		-	-	-	-	20.716	20.716	20.716

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

9. Премии

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување на живот	313.003	-	(1.732)	-	311.271
Дополнително осигурување од незгода	2.892	(5)	-	-	2.887
Дополнително осигурување од тешки болести	1.620	60	-	-	1.680
Осигурување каде осигуреникот го презема ризикот од вложувања	49.919	-	-	-	49.919
Вкупно премии	367.434	55	(1.732)	-	365.757

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување на живот	188.416	-	(580)	-	187.836
Дополнително осигурување од незгода	2.533	(225)	-	-	2.308
Дополнително осигурување од тешки болести	1.447	(303)	-	-	1.144
Осигурување каде осигуреникот го презема ризикот од вложувања	7.027	-	-	-	7.027
Вкупно премии	199.423	(528)	(580)	-	198.315

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10. Приходи од вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Приходи од камати:		
Депозити и останати пласмани	1.214	1.365
Вложувања кои се чуваат до доспевање	445	-
Вложувања расположливи за продажба	11.801	8.907
Позитивни курсни разлики	50	17
Реализирани добивки од продажба на вложувања	70	-
Останати приходи од вложувања	73	76
	13.653	10.365

11. Останати осигурително технички приходи

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Приходи од провизии од реосигурување	136	5
	136	5

12. Останати приходи

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	-	-
Останати приходи	1.689	296
	1.689	296

13. Настанати штети и користи

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурител ите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурители те во промени во резервите за штети	Нето
Осигурување на живот	62.265	2.145	-	-	64.410
Дополнително осигурување	1.468	(141)	-	-	1.327
Вкупно	63.733	2.004	-	-	65.737

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурител ите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурители те во промени во резервите за штети	Нето
Осигурување на живот	21.736	(37)	-	-	21.699
Дополнително осигурување	1.097	(21)	-	-	1.076
Вкупно	22.833	(58)	-	-	22.775

14. Промена во останати технички резерви, нето од реосигурување

	2022	2021
Промени во бруто математичка резерва		
Промени во бруто математичка резерва	136.662	105.120
Промени во бруто резерва за удел во добивка	-	-
Промени во бруто резерва за учество во добивка	-	-
Промени во бруто резерва за дополнителни осигурувања	381	323
Промени во ЛАТ резерва	-	(8.349)
Промени во бруто математичка резерва - дел реосигурување		
Промени во бруто математичка резерва - дел реосигурување	-	-
	137.043	97.094
Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		
Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	37.676	6.633
	37.676	6.633
Промени во останатите технички резерви		
Промени во останатите технички резерви	7.253	-
	7.253	-
Вкупно	181.972	103.727

15. Трошоци за стекнување

Во илјади денари

	2022	2021
Провизија од осигурување	44.631	21.504
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	21.449	14.717
Трошоци за маркетинг	-	524
Трошоци за репрезентација	-	2.267
Трошоци за печатење на полиси за премија	396	320
	66.476	39.333

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

16. Административни трошоци

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2022	2021
Трошоци за вработени надвор од продажната мрежа		26.992	21.482
Материјали и трошоци за одржување		3.038	3.197
Трошоци за наемнини		6.335	6.393
Патни трошоци		2.929	1.649
Трошоци за стручно усовршување		1.294	1.657
Интелектуални услуги		763	1.376
Телефонски и ПТТ трошоци		806	822
Трошоци за ревизија		672	837
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	28А	2.155	1.800
Амортизација на нематеријални средства	22	414	411
Премии за осигурување		253	389
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		543	327
Банкарски услуги		358	247
Трошоци за потрошено гориво		873	351
Трошоци за преводи од правни лица		92	40
Адвокатски и нотарски трошоци		320	727
Резервирања за вработени	33		(416)
Трошоци за маркетинг и репрезентација		6.116	
Останато		4.863	2.656
Вкупно		58.816	43.944

17. Трошоци од вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на сопственички инструменти	1.699	
Реализирана загуба од продажба на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	16	
Негативни курсни разлики	537	241
	2.252	241

18. Останати осигурително технички трошоци

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Надомест за супервизија	505	308
Здравствени прегледи при прием во осигурување	330	334
Останато	3.100	1.497
	3.935	2.139

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

19. Вредносно усогласување на побарувањата

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	(365)	1.847
	(365)	1.847

* Движењето на исправката на побарувањата е прикажано во точка 24.

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	од 121 до 270 дена	51%
Д	од 271-365 дена	71%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

<i>Во илјади денари</i>	2022		2021	
Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Износ на побарување	Исправка на вредност	Износ на побарување	Исправка на вредност
до 30 дена	40.007	-	23.268	-
од 31 до 60 дена	1.373	137	6.234	623
од 61 до 120 дена	1.828	567	2.281	707
од 121 до 270 дена	1.359	693	1.156	590
од 271-365 дена	54	38	6	4
подолг од 365 дена	125	125	1	1
	44.746	1.560	32.946	1.925

20. Останати расходи

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Расходи од продажба на материјални средства	-	194
Негативни курсни разлики на девизни обврски	401	8
	401	202

21. Данок од добивка

Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка

Во илјади денари	2022	2021
Тековен данок		
Тековна година	-	-
	-	-

Усогласување со применетата даночна стапка

Во илјади денари	2022	2021
Резултат пред оданочување	% 2.008	% (5.226)
Пресметан данок по даночна стапка 10%	201	(523)
Расходи непризнаени за даночни цели	6.288	4.767
Загуби од тековната година за кои не се признаени одложени даночни средства	6.489	4.244
Вкупен данок на добивка	0,0% -	0,0% -

22. Нематеријални средства

Промени во нематеријалните средства во текот на 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>		Софтвер	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2021 година		2.057	2.057
Зголемување		-	-
Намалување		-	-
На 31 декември 2021 година		2.057	2.057
На 1 јануари 2022 година		2.057	2.057
Зголемување		176	176
Намалување		-	-
На 31 декември 2022 година		2.233	2.233
Амортизација			
На 1 јануари 2021 година		1.266	1.266
Амортизација за годината	16	411	411
На 31 декември 2021 година		1.677	1.677
На 1 јануари 2022 година		1.677	1.677
Амортизација за годината	16	415	415
На 31 декември 2022 година		2.092	2.092
Неотпишана вредност			
На 31 декември 2021 година		379	379
На 31 декември 2022 година		141	141

23. А) Финансиски средства расположливи за продажба

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Државни обврзници	342.564	348.131
Акции	1.720	1.828
	344.284	349.959

22. Б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Државни обврзници	28.464	-
	28.464	-

23. А) Финансиски вложувања во депозити и останати пласмани

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Орочени депозити во домашни банки	191.135	44.518
Дадени заеми на осигуреници по полиси за осигурување на живот	5.645	5.231
	196.780	49.749

Заклучно со 31 декември 2022 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници издадени од Министерството за финансии на Р.М со рок на доспевање од 3 до 30 години во износ од 371.028 илјади МКД (2021: 348.131 илјади МКД). Обврзниците се во денари и во девизна клаузула и каматни стапки од 2% до 5%.

Заклучно со 31 декември 2022 година, Друштвото има вложувања во акции во домашни правни лица во износ од 1.720 илјади МКД (2021: 1.828 илјади МКД). Вложувањата во акции се во рамките на законски пропишаните лимити.

Заклучно со 31 декември 2022 година, Друштвото има орочени депозити во банки на износ од 191.135 илјади МКД (2021: 44.518 илјади МКД) со рокови на орочување од 1 година до 4 години и каматни стапки од 1,0% до 3,5%.

24. Побарувања од непосредни работи на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Побарувања произлезени од договори за осигурување	44.746	32.946
Исправка на вредност	(1.560)	(1.925)
Побарувања по основа на осигурување намалени за исправка на вредноста	43.187	31.021

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
На 1 јануари:	1.925	78
Признаена исправка на вредноста:	-	-
Дополнителна исправка	682	2.463
Ослободување на исправка на вредност	<u>(1.047)</u>	<u>(616)</u>
На 31 декември	<u>1.560</u>	<u>1.925</u>

25. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Побарувања од застапници	141	141
Побарувања за исплатени аванси	2.512	2567
Исправка на вредност	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>2.654</u>	<u>2708</u>

26. А) Останати побарувања

Во илјади денари

	2022	2021
Побарувања од вработени	58	-
Побарувања за депозити, аванси и кауции	210	-
Остаанати побарувања	0	-
Побарувања од купувачи	524	120
Исправка на вредност	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>792</u>	<u>120</u>

26. Б) Побарувања од финансиски вложувања

Побарувања по основ на камата - долгорочни депозити
Побарувања по основ на камата – заеми

	2022	2021
Побарувања по основ на камата - долгорочни депозити	19	-
Побарувања по основ на камата – заеми	<u>130</u>	<u>-</u>
	<u>149</u>	<u>-</u>

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

27. Останати средства

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	9.658	7.500
Парични средства и останати парични еквиваленти	19.062	5.512
	28.720	13.012

28. А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема

Промени во недвижностите и опремата во текот на 2022 и 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	Опрема и останати средства	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2021	10.292	10.292
Зголемување	1.702	1.702
Намалување	(1.336)	(1.336)
На 31 декември 2021	10.658	10.658
На 1 јануари 2022	10.658	10.658
Зголемување	4.317	4.317
Намалување	(20)	(20)
На 31 декември 2022	14.956	14.956
Исправка		
На 1 јануари 2021 година	1.996	1.996
Амортизација за годината	16 1.799	1.799
Продажби	(635)	(635)
На 31 декември 2021 година	3.160	3.160
На 1 јануари 2022 година	3.160	3.160
Амортизација за годината	16 2.155	2.155
Продажби	(15)	(15)
На 31 декември 2022 година	5.299	5.299
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2021 година	7.500	7.500
На 31 декември 2022 година	9.658	9.658

На 31 декември 2022 година, Друштвото нема опрема под залог (2021: нема).

28. Б) Парични средства и парични еквиваленти

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Парични средства во банка		
- во денари	18.940	5.512
- во девизи	123	-
	19.062	5.512
Исправка на вредноста	-	-
	19.062	5.512

29. Активни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	702	107
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	9.136	2.975
	9.838	3.082

Активните временски разграничувања во износ од 9.136 милиони МКД се однесуваат на одложување на трошоци по основ на користење на подолготрајни услуги и осигурување.

30. Капитал и резерви

Акционерски капитал

<i>Во број на акции</i>	Обични акции	
	2022	2021
Запишани и уплатени акции		
На 1 јануари	100.000	100.000
Зголемување	40.000	-
На 31 декември	140.000	100.000

На 31 декември 2022 година, одобриот акционерски капитал се состои од 140.000 (2021: 100.000) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Во текот на 2022 година, издадена е нова емисија (втора емисија) на обични акции по пат на приватна понуда за институционален инвеститор. Вкупната вредност на емисијата е 2.000.000 евра во денарска противвредност (40.000 обични акции по номинална вредност од 50 евра за една акција).

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	% од акциите со право на глас	
	2022	2021
Триглав Инт. ДОО, Љубљана	86%	80%
Триглав Осигурување АД, Скопје	14%	20%

30. Капитал и резерви (продолжение)

Дивиденди

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото (2021: нема).

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи за продажба

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

Друштвото како основа за дисконтирање го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. Македонија.

31. Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2022 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 2.008 илјади МКД (2021: 5.226 илјади МКД) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2022 година од 140.000 (2021: 100.000), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Нето добицка / загуба која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>2.008</u>	<u>(5.226)</u>
Пондериран просечен број на обични акции		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>-</u>	<u>-</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>140.000</u>	<u>100.000</u>
<i>Во денари</i>		
Основна /разводната добивка (загуба) по акција	<u>14</u>	<u>(52)</u>

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

32. Бруто технички резерви

Резерви по договори за осигурување и средства за реосигурување

<i>Во илјади денари</i>	2022			2021		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Математичка резерва	314.460	-	314.460	177.417	-	177.417
Преносна премија	912	-	912	967	-	967
Резерви за штети	2.302	-	2.302	297	-	297
Резерви за бонуси и попусти	-	-	-	-	-	-
Бруто останати технички резерви	7.253	-	7.253	-	-	-
	324.927	-	324.927	178.681	-	178.681

<i>Во илјади денари</i>	2022			2021		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Бруто технички резерви за договори кај кој осигуреникот го превзема инвестициот ризик	44.325	-	44.325	6.649	-	6.649
	44.325	-	44.325	6.649	-	6.649

Движење на резервите по договори за осигурување во 2022 година

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од живот	Осигурување од дополнително незгода	Осигурување од тешки болести	Вкупно
Математичка резерва	292.600	85	817	293.502
Преносна премија	20.958	532	380	21.870
Пренос за делот на реосигурителот	-	-	-	-
ЛАТ резерва	-	-	-	-
Резерви за реосигурителот	-	-	-	-
Нето математичка и резерва за преносна премија (намалена за реосигурителот)	313.558	618	1.197	315.372
Резерви за штети	2.263	39	-	2.302
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	-	-
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	2.263	39	-	2.302
Останати резерви	-	-	-	-
Останати резерви за реосигурителот	-	-	-	-

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Нето останати резерви
(намалени за реосигурителот)

-	-	-	-
315.821	657	1.197	317.674

32. Бруто технички резерви (продолжение)

Движење на резервите по договори за осигурување во 2021 година

Во илјади денари	Осигурување од живот	Осигурување од дополнително незгода	Осигурување од тешки болести	Вкупно
Математичка резерва	146.298	61	461	146.817
Преносна премија	30.598	528	440	31.565
Пренос за делот на реосигурителот	-	-	-	-
ЛАТ резерва	-	-	-	-
Резерви за реосигурителот	-	-	-	-
Нето математичка и резерва за преносна премија (намалена за реосигурителот)	176.895	598	901	178.384
Резерви за штети	118	180	-	297
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	-	-
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	118	180	-	297
Останати резерви	-	-	-	-
Останати резерви за реосигурителот	-	-	-	-
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	-	-	-	-
	177.013	768	901	178.682

Бруто технички резерви

Во илјади денари	2022	2021
Бруто математичка резерва	314.460	177.417
преносни премии за животно осигурување	20.958	30.598
математичка резерва за животно осигурување	293.502	146.819
Бруто резерва за преносни премии	912	967
Бруто резерва за штети	2.302	297
настанати и пријавени	1.960	103
настанати и непријавени	232	150
трошоци за ликвидација на штети	110	44
Останати резерви	7.253	-
	324.927	178.681

33. Резерви за вработените

Во илјади денари	2022	2021
Резерви за отпремнина	51	110

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Резерви за јубилејни награди	66	108
Резерви за неискористени одмори	51	75
Останати резерви	901	1.331
	1.069	1.624

Друштвото нема свој колективен договор. Од таа причина пресметките се направени врз основа на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, како и на Правилникот за плати, надоместоци на плати и други примања на Друштвото. Согласно ова се издвоени износи за отпремнина за пензија и за јубилејна награда од 10, 20, 30 и 40 години.

Основицата за пресметка е просечна месечна нето плата за работник во Македонија исплатена за последните три месеци за кои има статистички податоци. При ова во основицата е земен во предвид и персоналниот данок кој би требало да го плати друштвото при исплатата.

34. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Заклучно со 31.12.2022 година Друштвото не е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење, како и надвор од неговото редовно работење.

Превземени обврски

Заклучно со 31.12.2022 година Друштвото нема преземено обврски.

35. Усогласеност со законската регулатива

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на математичката резерва и техничките резерви. На 31 декември 2022 година, математичката и техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 324.927 илјади МКД (2021: 178.681 илјади МКД), а вкупните вложени средства изнесуваат 394.951 илјади МКД (2021: 190.889 илјади МКД). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските).

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани лица

Трансакции со Триглав Групација

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

Во илјади МКД	Матично друштво	Сестрински подружници							Вкупно
31 декември 2022	Заваровалница Триглав	Триглав РЕ	Триглав Загреб	Триглав Скопје	Триглав Световање	Триглав Пензиско Скопје	Триглав Сараево	Триглав Бања Лука	
Средства	355	0	0	4	0	55	6	0	420
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	355	-	-	4	-	55	6	-	420
Активни временски разграничувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски	0	0	23	285	35	79	0	21	443
Обврски кон добавувачи	-	-	23	285	35	79	-	21	443
Обврски кон реосигурители	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Обврски по основ на рефундации	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Приходи									0
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Приходи од провизии и надомести	-	136	-	4	-	-	-	-	140
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Останати приходи	920	-	-	-	-	-	-	-	920
Расходи	2.030	789	68	2.135	118	0			5.140
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Пренесена премија на реосигурителите	-	789	-	-	-	-	-	-	789
Административни трошоци	2.030	-	68	2.135	118	-	-	-	4.351

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

36. Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Во илјади МКД	Матично друштво	Сестрински подружници						Вкупно	
31 декември 2021	Заваровалница Триглав	Триглав РЕ	Триглав Загреб	Триглав Скопје	Триглав Световање	Триглав Пензиско Скопје	Триглав Сараево	Триглав Бања Лука	
Средства	0	0	0	0	0	139	0	0	139
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	139	-	-	139
Активни временски разграничувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски	169	141	0	338	27	145	0	0	820
Обврски кон добавувачи	169	-	-	338	27	145	-	-	679
Обврски кон реосигурители	-	141	-	-	-	-	-	-	141
Обврски по основ на рефундации	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Приходи									0
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Приходи од провизии и надомести	-	5	-	4	-	-	-	-	9
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Останати приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Расходи	2.032	580	28	2.296	64	535			5.535
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Пренесена премија на реосигурителите	-	580	-	-	-	-	-	-	580
Административни трошоци	2.032	-	28	2.296	64	535	-	-	4.955

36. Одложени и тековни даночни обврски

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Одложени даночни обврски	40	2.296
Тековни даночни обврски	206	137
	246	2.433

37. А) Останати обврски од непосредно работење

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Обврски за провизија за посредници	2.977	4.470
Обврски за примени аванси за премија	5.047	6.555
Вишок уплати	3.371	6.892
Останати обврски од непосредно работење	1.643	22
	13.038	17.940

38. Б) Останати обврски

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Обврски кон вработените	4	(3)
Обврски кон добавувачите	1.754	2.733
Обврски по основ на договори на дело	3	22
Обврски кон органи на управување	47	0
	1.808	2.752

38. Пасивни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Пасивни временски разграничувања	8.031	4.124
	8.031	4.124

Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2021 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

39. Последователни настани

По 31 декември 2022 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.